

ISUZU D-MAX MY2017



ISUZU D-MAX SINGLE (2 ПАТНИКА + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ)			
ОПРЕМЕНОСТ	МЕНУВАЧ	ЦЕНА СО ДДВ	ЦЕНА БЕЗ ДДВ
SATELLITE, 4X2 БЕЗ КЛИМА	Мануелен менувач (MT6)	20.285 EUR / 1.254.627 ден	17.191 EUR
SATELLITE, 4X2, A/C	Мануелен менувач (MT6)	20.975 EUR / 1.297.304 ден	17.775 EUR
SATELLITE, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	23.815 EUR / 1.472.958 ден	20.182 EUR
ISUZU D-MAX SPACE (4 ПАТНИКА + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ)			
ОПРЕМЕНОСТ	МЕНУВАЧ	ЦЕНА СО ДДВ	ЦЕНА БЕЗ ДДВ
SATELLITE, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	25.130 EUR / 1.554.290 ден	21.297 EUR
PLANET, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	27.030 EUR / 1.671.805 ден	22.907 EUR
SOLAR, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	28.390 EUR / 1.755.921 ден	24.059 EUR
SOLAR, 4X4, A/C	Автоматски менувач (AT6)	29.560 EUR / 1.828.286 ден	25.051 EUR
SOLAR PLUS, 4X4 AA/C	Мануелен менувач (MT6)	28.810 EUR / 1.781.898 ден	24.415 EUR
SOLAR PLUS, 4X4 AA/C	Автоматски менувач (AT6)	29.980 EUR / 1.854.263 ден	25.407 EUR
ISUZU D-MAX CREW (5 ПАТНИКА + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ)			
ОПРЕМЕНОСТ	МЕНУВАЧ	ЦЕНА СО ДДВ	ЦЕНА БЕЗ ДДВ
SATELLITE, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	26.025 EUR / 1.609.646 ден	22.055 EUR
PLANET, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	27.295 EUR / 1.688.196 ден	23.131 EUR
SOLAR, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	29.620 EUR / 1.831.997 ден	25.102 EUR
SOLAR, 4X4, A/C	Автоматски менувач (AT6)	30.790 EUR / 1.904.361 ден	26.093 EUR
SOLAR PLUS, 4X4, AA/C	Мануелен менувач (MT6)	30.020 EUR / 1.856.737 ден	25.441 EUR
SOLAR PLUS, 4X4, AA/C	Автоматски менувач (AT6)	31.180 EUR / 1.928.483 ден	26.424 EUR
SUPERNOVA, 4X4, AA/C	Мануелен менувач (MT6)	31.245 EUR / 1.932.503 ден	26.479 EUR
SUPERNOVA, 4X4, AA/C	Автоматски менувач (AT6)	32.420 EUR / 2.005.177 ден	27.475 EUR
QUASAR, 4X4, AA/C	Мануелен менувач (MT6)	32.000 EUR / 1.979.200 ден	27.119 EUR
QUASAR, 4X4, AA/C	Автоматски менувач (AT6)	33.200 EUR / 2.053.420 ден	28.136 EUR

Цените во ценовникот се актуелни во моментот на изработка и се изразени со и без ДДВ (18%). Сите модели на ISUZU D-Max се во N1- категорија (товарни возила) за кои правните лица имаат право на повраток на ДДВ. **ГАРАНЦИЈА – 5 ГОДИНИ ИЛИ 100.000 КМ**

СТАНДАРДНА ОПРЕМА			
SATELLITE	PLANET	SOLAR	QUASAR
СИГУРНОСТ			
Светла за магла назад	Светла за магла напред и назад	Светла за магла напред и назад	Светла за магла напред и назад
LED дневни предни светла	LED дневни предни светла	LED дневни предни светла и LED задни стоп светла	LED дневни предни светла и LED задни стоп светла
ABS Систем за кочење со 4 канали и EBD	ABS Систем за кочење со 4 канали и EBD	ABS Систем за кочење со 4 канали и EBD	ABS Систем за кочење со 4 канали и EBD
BAS Систем за помош при силата на кочење	BAS Систем за помош при силата на кочење	BAS Систем за помош при силата на кочење	BAS Систем за помош при силата на кочење
ESC (Електронски систем за контрола на стабилноста – Electronic stability control)	ESC (Електронски систем за контрола на стабилноста – Electronic stability control)	ESC (Електронски систем за контрола на стабилноста – Electronic stability control)	ESC (Електронски систем за контрола на стабилноста – Electronic stability control)
TCS – Систем за контрола на тракцијата	TCS – Систем за контрола на тракцијата	TCS – Систем за контрола на тракцијата	TCS – Систем за контрола на тракцијата
HSA – Систем за помош при тргнување по нагорнина	HSA – Систем за помош при тргнување по нагорнина	HSA – Систем за помош при тргнување по нагорнина	HSA – Систем за помош при тргнување по нагорнина
HDC- систем за континуирано спуштање по надолнина	HDC- систем за континуирано спуштање по надолнина	HDC- систем за континуирано спуштање по надолнина	HDC- систем за континуирано спуштање по надолнина
Серво волан со пумпа со варијабилен капацитет	Серво волан со пумпа со варијабилен капацитет	Серво волан со пумпа со варијабилен капацитет	Серво волан со пумпа со варијабилен капацитет
SRS 6 Воздушни перничииња (за возач, совозач, странични и за глава)	SRS 6 Воздушни перничииња (за возач, совозач, странични и за глава)	SRS 6 Воздушни перничииња (за возач, совозач, странични и за глава)	SRS 6 Воздушни перничииња (за возач, совозач, странични и за глава)
DPD Филтер	DPD Филтер	DPD Филтер	DPD Филтер
Високо ниво на внатрешна заштита при удар	Високо ниво на внатрешна заштита при удар	Високо ниво на внатрешна заштита при удар	Високо ниво на внатрешна заштита при удар
Странични шипки за заштита при удар	Странични шипки за заштита при удар	Странични шипки за заштита при удар	Странични шипки за заштита при удар
Ограничувач на брзина (180 km/h)	Ограничувач на брзина (180 km/h)	Ограничувач на брзина (180 km/h)	Ограничувач на брзина (180 km/h)
Безбедносни појаси во три точки подесиви по висина	Безбедносни појаси во три точки подесиви по висина	Безбедносни појаси во три точки подесиви по висина	Безбедносни појаси во три точки подесиви по висина
Заштита за резервоарот за гориво	Заштита за резервоарот за гориво	Заштита за резервоарот за гориво	Заштита за резервоарот за гориво
			Аларм
КОМФОР			
		Темпомат (Cruise control) со команди на воланот	Темпомат (Cruise control) со команди на воланот
Клима уред мануелен (освен кај моделот 4x2 кој нема клима)	Клима уред мануелен	Клима уред мануелен (кај Solar Plus и Supernova - автоматски)	Клима уред автоматски
Волан подесив по висина (освен кај Sattelite 4x2)	Волан подесив по висина	Волан подесив по висина	Волан подесив по висина
Електрично подесување на странични стакла со заштита за деца и тајмер	Електрично подесување на странични стакла со заштита за деца и тајмер	Електрично подесување на странични стакла со заштита за деца и тајмер	Електрично подесување на странични стакла со заштита за деца и тајмер
Имобилајзер	Имобилајзер	Имобилајзер	Имобилајзер
ИНСТРУМЕНТИ			
	Патен компјутер	Патен компјутер	Патен компјутер
Конвенционални инструменти	Мултифункционални инструменти со осветлување	Мултифункционални инструменти со осветлување	Мултифункционални инструменти со осветлување
Надворешни ретровизори со електрично подесување кај Space и Crew и греене	Надворешни ретровизори со електрично подесување, хромирани, со трепкач и можност за собирање	Надворешни ретровизори со електрично подесување, хромирани, со трепкач и можност за собирање	Надворешни ретровизори со електрично подесување, хромирани, со трепкач и можност за собирање
Сигнализација при отворени врати	Сигнализација при отворени врати	Сигнализација при отворени врати	Сигнализација при отворени врати
Светлосна сигнализација за DPD	Светлосна сигнализација за DPD	Светлосна сигнализација за DPD	Светлосна сигнализација за DPD
Отворање на капачето за гориво однатре	Отворање на капачето за гориво однатре	Отворање на капачето за гориво однатре	Отворање на капачето за гориво однатре

AUDIO			
		Камера за враќање во рикверц	Камера за враќање во рикверц
			Аудио команди на воланот
Радио со USB приклучок напред	Радио со USB приклучок напред и назад, bluetooth	Инфо забавен систем со 7" екран на допир, радио со USB приклучок напред и назад, bluetooth, премиум озвучување со звучници инсталирани во кровот	Инфо забавен систем со 7" екран на допир, радио со CD/DVD плеер / USB приклучок напред и назад, Apple/Android поддршка, bluetooth, премиум озвучување со звучници инсталирани во кровот. Навигација
Телескопска антена	Фиксирана антена	Фиксирана антена	Фиксирана антена(shark)
ЕНТЕРИЕР			
		Централна конзола со држач за очила за сонце	Централна конзола со држач за очила за сонце
		Мултифункционален кожен волан(еко кожа)	Мултифункционален кожен волан(еко кожа)
			Кожни седишта со греење (еко кожа)
	Централен наслон за рака	Централен наслон за рака	Централен наслон за рака
	Седиште за возачот мануелно подесиво по висина	Седиште за возачот мануелно подесиво по висина	Електрично подесиво седиште за возачот
Наслон за глава подесив по висина	Наслон за глава подесив по висина	Наслон за глава подесив по висина	Наслон за глава подесив по висина
ЕКСТЕРИЕР			
Keyless entry System	Keyless entry System	Keyless entry System	Keyless entry System / Passive Entry System
			Рачка во товарниот дел со заклучување
			Прагови на вратите за лесно влегување / излегување
Челични бандаши 16", освен кај моделите со 2WD кои се опремени со челични бандаши 15" / Челично резервно тркало	Алуминиумски бандаши 16" / Челично резервно тркало	Алуминиумски бандаши 18" / Алуминиумско резервно тркало	Алуминиумски бандаши 18" / Алуминиумско резервно тркало
Обоени стакла	Обоени стакла	Обоени стакла	Обоени стакла

Специјален пакет – SOLAR PLUS

Го опфаќа пакетот SOLAR и е опремен дополнително со :	Автоматски клима уред, Passive entry System, Фиксна антена (Shark), Прагови на вратите за лесно влегување
---	---

Специјален пакет – SUPERNOVA

Го опфаќа пакетот SOLAR PLUS и е опремен дополнително со :	Кожени седишта (еко кожа) со боја по избор, Аудио команди на волан DAB, Apple/Android поддршка, Навигација
--	--


МОТОР И СПЕЦИФИКАЦИИ

Мотор	Карактеристики
Типна мотор	1.9L дизел Common Rail, Euro 6
Работна зафатнина	1.898 ccm
Број на цилиндри / вентили	4/16
Моќност kw/ks при (rpm)	120kw / 163 ks при 3600 rpm
Вртежен момент (Nm/rpm)	360 Nm при 2000-2500 rpm
Просечна потрошувачка на гориво (мануелен мен. / автоматски мен.)	6 л / 8 л на 100 км
Емисија на CO ₂ (со рачен мен. / автоматски мен.)	157 g/km - / 210 g/km


ДИМЕНЗИИ

Dimension & weight


Cab Single 4x2




Cab Single 4x4



Space Cab 4x4



Crew Cab 4x4



All dimension in mm



HSA-Помош при тргнување по нагорнина



HDC-Систем за континуирано спуштање по надолнина



ABS систем за кочење со EBD електронска распределба на силата при кочење распределна во 4 канали / ESC електронска стабилност на возилото со TCS систем за контрола на тракцијата / 6 воздушни перничииња / Предни дневни LED светла/ Задни LED стоп светла.

АУТОМАКЕДОНИЈА, Ул. Борис Трајковски, бр 21, тел. 02 3103 265, 3103 130
isuzu@automakedonija.com.mk, prodazba@automakedonija.com.mk, automak@automakedonija.com.mk,
www.automakedonija.com.mk, www.isuzu.com.mk



“SHIFT ON THE FLY”

Промената на погонот – од две на четири тркала се прави едноставно, со помош на вртливото копче во кабината.



Систем за влегување во возилото без да го извадите клучот од Вашиот џеб или чанта.



Нов инфозабавен систем за Supernova и Quasar ниво на опрема.



Волан со аудио команди.



Нов патен компјутер со индикатор за промена на брзина на менувачот.



Space cab – корисниците имаат непрекинат влез на страната од возилото.



Подобрени материјали на седиштата од ткаенина и Кожа (еко кожа).

ИЗБОР НА НАДВОРЕШНА БОЈА	Цена со ДДВ
SPLASH WHITE – БЕЛА БОЈА	+ 0 EUR / 0 ден
МЕТАЛИК ИЛИ МИКА БОЈА	+ 450 EUR / 27.832 ден

SPLASH WHITE



OBSIDIAN GRAY mica



ASH BEIGE met



COSMIC BLACK mica



VENETIAN RED mica



NAUTILUS BLUE mica



TITANIUM SILVER met



FJORD BLUE met



TUNDRA GREEN mica

